

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 12 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јули 2021 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА**

1. Барањето на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје УП1 бр.12-141/21 од 23 јули 2021 година за продолжување на лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ издадена со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20, 65/21 и 98/21) СЕ ОДБИВА.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. Наум Наумовски - Борче бр. 40/КАТ 5-лок.13 Скопје-Центар (во понатамошниот текст: Друштво), на 23 јули 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“, преку која треба да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-141/21 од 23 јули 2021 година.

Регулаторна комисија за енергетика, на Барања на Друштвото, соодветно има донесено Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 194/19) и Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20, 65/21 и 98/21).

Друштвото, како причина за побараното продолжување наведе дека поради општ административен застој во институциите и по одобрувањето на измени и дополнувања на проектот за инфраструктура од Министерството за транспорт и врски, во процес е уредување на имотно-правните односи со државата на локација на електроцентралата. Имено, поведени се постапки за пренамена за земјите и тоа пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште преку електронскиот систем и пренамена на шумско земјиште во градежно земјиште пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Бидејќи овие постапки се водат долго време и истите нема да завршат во дополнителниот рок за пуштање во комерцијална работа на хидроцентралата (27 јули 2021 година), поднесено е барање за продолжување на рокот до Министерство за економија на 9 јуни 2021 година. Барањето е одобрено од комисијата на Министерството за економија, потпишано е од Министерот за економија и се чека официјално да помине на дневен ред на Влада на Република Северна Македонија. Од горенаведените причини Друштвото побара времетраењето на лиценцата за пробна работа да се продолжи за период од 3 месеци.

Регулаторната Комисија за енергетика му укажаа на Друштвото дека е потребно да достави продолжување на рокот за комерцијална работа на електроцентралата, пред истекот на лиценцата за пробна работа, имајќи во предвид дека согласно Известувањето бр.12-2147/1 од 23 април 2021 година од Министерство за економија, рокот за комерцијална работа е до 27 јули 2021 година до кога е и важноста на лиценцата за пробна работа.

До рокот на важење на лиценцата за пробна работа, 27 јули 2021 година, до Регулаторната комисија за енергетика не беше доставен соодветен документ со кој се продолжува рокот за комерцијална работа на електроцентралата.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1400/2 од 29 јули 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 29 јули 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика и член 12 од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за одбивање на барањето за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентра „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРГИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, како и фактот дека до Регулаторната комисија за енергетика не беше доставен соодветен документ со кој се продолжува рокот за комерцијална работа на малата хидроелектрана „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ до датумот на важење на лиценцата за пробна работа и истата е веќе истечена, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-141/21
29 јули 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

изготвил: Марија Костадиновска
контролирале: Елизабета Арсова
Фаредин Адеми
одобрил: Никола Николиќ

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 12 të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 korrik 2021, miratoi

**VENDIM
PËR REFUZIMIN E KËRKESËS
PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË**

1. Kërkesa e Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë "CMM ENERGI KOMPANI" SHPKNJ eksport-import, Shkup PA1 nr.12-141/21, datë 23 korrik 2021, për vazhdimin e licencës së punës provë të Hidrocentralit të Vogël Elektrik "HCEV Pena me nr. ref. 407", të lëshuar me Vendimin për Lëshimin e Licencës së Punës Provë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 214/19, 214/19, 173/20 dhe 98/21), REFUZOHET.
2. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

**PA1 nr. 12-141/21
29 korrik 2021
Shkup**

**Kryetar i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Марко Бислимоски**